

Примено:	31-03-2026		
Орг. Един.	Број:	Примено:	Воведност:
0504-	1519/		

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД Скопје и подружници

31 декември 2025 година



Содржина

Страна

Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	7
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	8
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	9
Консолидиран Извештај за паричните текови	10
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	11
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје („Групата“), коишто го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај за паричните текови за годината која што завршува тогаш, и белешки кон консолидираните финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на 31 декември 2025 година, како и нејзината консолидирана финансиска успешност и нејзините консолидирани парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствени стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Групата во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионалното расудување, имале најголема значајност за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи како целина, и во формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Клучни ревизорски прашања	Ревизорски пристап
Признавање на приходи	
Како што е обелоденето во Белешка 5 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2025 година, во сегмент трговија вклучени се приходи од продажба во износ од 30.968.375 илјади денари. Дополнителни информации во однос на сметководствените политики за признавање на приходите се обелоденети во Белешка 2 – Материјални сметководствени политики, кон консолидираните финансиски извештаи. Приходите главно произлегуваат од продажба на нафтени деривати, природен гас и трговска стока, кои се реализираат преку малопродажната мрежа на бензински станици, како и преку продажба на големо на домашниот и странскиот пазар од страна на Матичното Друштво. Значителен дел од трансакциите се обработуваат преку автоматизирани информатички системи и системи за продажба на бензинските станици и преку програмата за лојалност на купувачите. Со оглед на големиот обем на трансакции, комплексноста на информатичките системи преку кои се евидентираат продажбите и потребата приходите да бидат признаени во соодветниот пресметковен период, постои ризик приходите да не бидат целосно или точно евидентирани. Дополнително, според ревизорските стандарди, признавањето на приходите се смета за област со инхерентен ризик од материјално погрешно прикажување поради измама. Поради значајноста на приходите во консолидираните финансиските извештаи, големиот број трансакции и зависноста од автоматизирани системи за обработка на продажбите, настанувањето, точноста и временското разграничување на приходите признаени кај Матичното Друштво, ги сметавме за клучно ревизорско прашање.	Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во областа на признавање на приходите кај Матичното Друштво, вклучуваа, меѓу другото: - Со цел да ги процениме ризиците од материјално погрешно прикажување, најпрво стекнавме разбирање за текот на процесите и интерните контроли поврзани со признавањето на приходите, земајќи го предвид корпоративното опкружување и барањата на сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија. - Врз основа на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување во рамките на овие ревизорски постапки, селектиравме рачни и автоматизирани контроли, како и поврзани општи ИТ контроли, од контролите релевантни за ревизијата во однос на признавањето на приходите. Потоа, овие контроли ги тестиравме за оперативна ефективност со цел да се оцени нивната функционалност во текот на извештајната година. Во овој контекст, вклучивме и ИТ специјалист. Покрај тестирањето на оперативната ефективност на воспоставените контроли, ги спроведовме следните суштински постапки како одговор на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување: - Ја оценивме конзистентноста во примената на политиката за признавање на приходи преку повторно разгледување на сметководствените политики за различните извори на приходи на Матичното друштво. - Извршивме тестирање на контроли поврзани со евидентирањето на приходите од готовинска продажба преку малопродажната мрежа на бензински станици, како и контролите поврзани со фактурната малопродажба и продажбата на големо. - Користејќи листа на трансакции евидентирани во текот на периодот, селектиравме примерок од трансакции и ги проверивме придружните документи, како што се продажни фактури, испратници и извештаи од бензинските станици, со цел да утврдиме дали приходите се признаени во соодветен износ. - Извршивме тестирање на одобрените рабати и попусти на примерок од трансакции преку проверка на договорите со купувачите, одобреноста од Раководството и пресметките на рабатите, со цел да оцениме дали тие се соодветно пресметани, одобрени и евидентирани во финансиските извештаи. - Извршивме тестирање на продажните цени на примерок од трансакции со цел да утврдиме дали применетите цени се усогласени со одлуките за цени на нафтените деривати утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

	- Извршивме интервјуа со вработени вклучени во активности во области во кои е идентификуван ризик од измама, со цел да добиеме нивни согледувања за ризикот и начинот на кој контролите го адресираат истиот. - Спроведовме аналитички постапки преку анализа на приходите по месеци, по типови на продажба (малопродажба и продажба на големо) и по главни категории на производи. Дополнително, извршивме анализа на продадените количини и применетите продажни цени по месеци и ги споредивме со соодветните податоци од претходниот период со цел да идентификуваме евентуални невообичаени трендови или отстапувања. - Ги тестиравме трансакциите што се случиле непосредно пред и по крајот на годината, прибавувајќи докази за соодветно временско признавање на приходите, врз основа на условите утврдени во договорите и документите за испорака. - Ја тестиравме соодветноста на книжењата во главната книга преку разговори со лица вклучени во процесот на финансиско известување во однос на несоодветни и невообичаени активности, како и преку тестирање на ставови за сметководствено евидентирање. Разгледавме дали постои доказ за пристрасност на Раководството во значајните сметководствени проценки и расудувања релевантни за признавањето на приходите. Исто така, го оценивме целокупното контролно опкружување на Друштвото и извршивме интервјуа со повисокото раководство. Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.
<i>Претпоставки користени при вреднување на залихите</i>	
Врз основа на ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија и нашата ревизорска методологија, сметководствените проценки претставуваат области што вклучуваат значајни расудувања на Раководството и бараат зголемено внимание од страна на ревизорот. Раководството ја проценува нето-реализационата вредност на залихите на секој датум на известување, земајќи ги предвид најрелевантните и најверодостојните докази достапни во моментот на проценката. Матичното Друштво применува конзистентна методологија за обезвреднување на залихите, во согласност со сметководствениот принцип залихите да се искажат по пониска вредност помеѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. Проценката се врши врз основа на старосна анализа на залихите по групи на артикли, при што се земаат предвид видот на артиклите, нивната наменска и пазарна употребливост, динамиката на обртот и можноста за нивна идна реализација.	Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото: - Проверка дали залихите се вреднувани по пониската вредност помеѓу набавната вредност и нето-реализациона вредност, преку тестирање на начинот на кој Раководството ја извршило сметководствената проценка и претпоставките кои се користени. - При присуство на пописот на залихите, ја проверивме состојбата и карактеристиките на залихите (на пример: оштетени залихи, застарени или нефункционални залихи, или отпишани залихи) и утврдивме кои ставки, доколку ги има, се предмет на исправка на вредност. Исто така, извршивме разговори со магацинскиот и друг оперативен персонал во врска со залихи што можеби се бавно-обртни, оштетени или застарени. - Извршивме анализа на старосната структура на залихите.

Со оглед дека залихите претставуваат значајна ставка во финансиските извештаи и дека нивното вреднување вклучува значајни проценки и професионално расудување од страна на Раководството, оваа област ја сметавме за клучно ревизорско прашање. Поврзаните сметководствени политики, расудувања и проценки се обелоденети во Белешките 2.13, 4 и 15 кон финансиските извештаи.	Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.
--	---

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидирани финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешни. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие останати информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи подготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидирани финансиски извештаи, Раководството е одговорно за процена на способноста на Групата да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да го ликвидира Групата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Групата.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не и гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидираните финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)², применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија³, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол АД, Скопје со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.

Партнер на ревизорскиот ангажман од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Маја Атанасовска.



Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 31 март 2026 година

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	4.723.167	4.607.280
Нематеријални средства	7	11.028	6.672
Вложувања во недвижности	8	24.118	24.849
Вложувања во придружени друштва	10	743.012	717.093
Финансиски средства распол. за продажба	12	1.834.910	1.867.910
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	13	1.228.200	1.035.116
Останати долгорочни побарувања	16	2.531	-
Финансиски побарувања	14	-	290
		8.566.966	8.259.210
Тековни средства			
Финансиски побарувања	14	140	-
Залихи	15	1.257.847	1.209.886
Побарувања од купувачи и останати побарувања	16	1.515.637	967.142
Парични средства и еквиваленти	17	324.857	547.413
		3.098.481	2.724.441
Вкупно средства		11.665.447	10.983.651
Капитал и обврски			
Капитал	18		
Акционерски капитал		3.483.842	3.483.842
Сопствени акции		(348.378)	(348.378)
Резерви		3.839.890	3.430.862
Акумулирани добивки		2.911.158	2.769.436
		9.886.512	9.335.762
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски за финансиски наем	20	73.662	-
		73.662	-
Тековни обврски			
Позајмици со камата	19	153.063	41
Обврски за данок на добивка		35.687	18.925
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	20	1.516.523	1.628.923
		1.705.273	1.647.889
Вкупно обврски		1.778.935	1.647.889
Вкупно капитал и обврски		11.665.447	10.983.651

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 26 март 2026 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Михајло Борозанов
Директор на Дирекција за финансии

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Приходи од продажба	5	30.968.375	30.792.038
Приходи од реализирани државни поддршки	21	-	3.364
Останати деловни приходи	22	350.375	375.860
Потрошени материјали	23	(258.339)	(259.407)
Набавна вредност на продадени стоки		(26.178.500)	(26.361.694)
Трошоци за вработени	24	(2.074.432)	(1.942.287)
Депрецијација и амортизација	6,7,8	(317.140)	(277.310)
Останати деловни трошоци	25	(1.228.832)	(1.174.532)
Промени во залихи		(8.878)	(9.342)
Добивка од работењето		1.252.629	1.146.690
Финансиски приходи	26	85.113	49.584
Финансиски (расходи)	26	(21.430)	(5.365)
Нето финансиски приходи		63.683	44.219
Удел во добивките на придружени друштва	11	25.919	16.628
Добивка пред оданочување		1.342.231	1.207.537
Данок на добивка	27	(130.462)	(102.841)
Добивка за годината по оданочување		1.211.769	1.104.696
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12.18	(33.000)	930.666
Преведување на странски валути	18	(11.060)	(58)
		(44.060)	930.608
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1.167.709	2.035.304
Добивка за сопствениците		1.211.769	1.104.696
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		1.167.709	2.035.304
Заработувачка по акција	28		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		11.981	10.922

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2025 година	3.135.464	3.430.859	2.769.439	9.335.762
Трансакции со сопствениците				
Распоред во резерви (Б.18)	-	453.091	(453.091)	-
Распоред за дивиденди (Б.18)	-	-	(616.959)	(616.959)
	-	453.091	(1.070.050)	(616.959)
Сеопфатна добивка				
Добивка за годината	-	-	1.211.769	1.211.769
Останата сеопфатна добивка	-	(44.060)	-	(44.060)
Вкупна сеопфатна добивка	-	(44.060)	1.211.769	1.167.709
На 31 декември 2025 година	3.135.464	3.839.890	2.911.158	9.886.512
На 01 јануари 2024 година	3.135.464	2.191.678	2.508.761	7.835.903
Трансакции со сопствениците				
Распоред во резерви (Б.18)	-	308.573	(308.573)	-
Распоред за дивиденди (Б.18)	-	-	(535.445)	(535.445)
	-	308.573	(844.018)	(535.445)
Сеопфатна добивка				
Добивка за годината	-	-	1.104.696	1.104.696
Останата сеопфатна добивка	-	930.608	-	930.608
Вкупна сеопфатна добивка	-	930.608	1.104.696	2.035.304
На 31 декември 2024 година	3.135.464	3.430.859	2.769.439	9.335.762

Консолидиран Извештај за паричните текови

Бел.	Година што завршува на	
	31 декември 2025	31 декември 2024
	000 мкд	000 мкд
Оперативни активности		
Приливи од купувачи	30.622.470	31.181.174
Исплати на добавувачи и вработени	(29.984.133)	(29.710.414)
	638.337	1.470.760
(Платена) камата	(1.728)	(1.953)
(Платен) данок од добивка	(113.700)	(28.443)
	522.909	1.440.364
Инвестициони активности		
Прилив од продадени недвиж. постројки и опрема	9.183	23.822
(Плаќања) за набавка на недвиж. постројки и опрема	(289.434)	(500.129)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	(8.007)	(6.339)
Одливи за вложување во финансиски средства кои се чуваат до доспевање	(193.084)	(1.035.116)
Вложувања во хартии од вредност	367	-
Прилив од наплата на фин. Побарувања	150	513
Наплатени камати	71.477	47.923
Приливи од дивиденди	136.112	113.672
	(273.236)	(1.355.654)
Финансиски активности		
Платени дивиденди	(614.191)	(533.679)
(Отплата) на кредити	(3.421.465)	(2.562.744)
Приливи од кредити	3.574.487	2.562.628
	(461.169)	(533.795)
Нето промена на парич.средства и еквиваленти	(211.496)	(449.085)
Парични средства и еквиваленти на почетокот	547.413	996.556
Преведување на странски валути	(11.060)	(58)
Парични средства и еквиваленти на крајот	16	547.413

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4. 1000 Скопје. Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2025 година Групата вработува 2.027 лица (2024: 2.027 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај. Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2025		31 декември 2024	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
ТРД Телевизија Макпетрол Телма дооел Скопје	100,00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	225.309	-	225.309
Пром-гас дооел Скопје	100,00	Македонија	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Пром-гас дооел Скопје								
Макпетрол доо Белград	100,00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
Петролмак Солун	100,00	Грција	Трговија	ЕУР	810.005	49.856	810.005	49.856
					310.240	310.240	310.240	310.240

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 191/2025) и Правилникот за начинот на водење на сметководство ("Службен весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024") ("Правилник за сметководство"), каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со примена од 01 јануари 2025. Овој Правилник за сметководство ги вклучува Меѓународните стандарди за финансиско известување ("МСФИ") - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните стандарди за сметководство ("МСС") - МСС 1 до МСС 41, толкувања од Меѓународниот комитет за толкување на финансиското известување ("МКТФИ") - МКТФИ 1 до МКТФИ 23 и толкувања од Постојан комитет за толкувања ("ПКТ") - толкувања составени од ПКТ 7 до ПКТ 32. Погоре наведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, МКТФИ и ПКТ) се ефективни во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17 кој ќе биде ефективен од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство ("Службен весник на РСМ бр. 274/2024"), МСФИ 9 станува ефективен (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 година и согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија од 25 декември 2025 година, МСС 39 објавен во Службен весник бр.159/2009 останува ефективен сметководствен стандард за финансиски инструменти до тој датум.

Групата ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник број 75/2024 и број 274/2024. Бидејќи, МСФИ 9 и МСФИ 17 не се ефективни за периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Групата се подготвени во согласност со сметководствените прописи применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот за сметководство и објаснето погоре. Следствено, МСФИ 1 не е применлив, и Групата ги примени специфичните транзициски одредби за сите ефективни сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Нови или ревидирани, стандарди и толкувања

а) Нови стандарди и толкувања усвоени на 01 јануари 2025

Како што е наведено во Белешка 2.1, во Службен весник на РСМ бр. 75/2024 беше објавен Правилникот за начинот на водење на сметководство и во Службен весник на РСМ бр. 274/2024 беше објавена измена на Правилникот, каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со првична примена од 01 јануари 2025, со исклучок на МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Овие стандарди немаат ефекти и влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата, освен МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи и МСФИ 16 – Лизинг од 1 јануари 2025. Групата ја оцени и примената на новите стандарди МСС 27 Поединечни финансиски извештаи, МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи и МСФИ 12-Обелоденување на учества во други субјекти и оцени дека нема да резултираат со промена во консолидираните финансиски извештаи.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, го заменува стандардот МСС 18 – Приходи и МСС 11 – Договори за изградба како и толкувањата поврзани со нив.

Основниот принцип на новиот стандард е признавање на приходите со цел да се отслика преносот на стоките или услугите на купувачите во износ кој што го рефлектира надоместокот (односно, плаќањето), на кој Групата очекува дека има право во замена за тие стоки или услуги.

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

Новиот стандард бара зголемено обелоденување во однос на приходите и обезбедува насоки за трансакциите коишто претходно не биле целосно опфатени (на пример, приходите од услуги и измени и дополнувања на договорите) и нови насоки за аранжмани коишто опфаќаат повеќекратни елементи.

Групата ја искористи опцијата за модифицирана ретроактивна примена, при првична примена на МСФИ 15, односно, договорите коишто не беа завршени до 1 јануари 2025 година беа евидентирани како да биле признаени во согласност со МФСИ 15 од самиот почеток. Кумулативниот ефект којшто произлегува од првична примена е признаен како корекција на почетното салдо на задржана добивка на финансиските извештаи кои го вклучуваат датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година. Споредбените аспекти од претходните години не се коригирани; сепак, обезбедено е образложение за причините за промените во ставките во извештаите за финансиската состојба и во извештајот за сеопфатна добивка за тековниот период, како резултат од првичната примена на МСФИ 15.

Усвојувањето на МСФИ 15 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата.

МСФИ 16 - Лизинг, го заменува стандардот МСС 17 Лизинг и поврзаните толкувања.

Групата како корисник на лизинг

Примената на новиот стандард МСФИ 16, резултираше со признавање на средства по основ на право на користење и соодветни обврски по основ на лизинг за сите претходно класифицирани договори за оперативен лизинг, со исклучок на договорите кои се класифицирани како договори за лизинг на средства со ниска вредност или кои имаат преостанат рок на траење пократок од 12 месеци на датумот на првична примена.

За договорите кои постоеја на датумот на првична примена, Групата одбра да ја примени дефиницијата за лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4 и не го примени МСФИ 16 на договори кои претходно не беа идентификувани како лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4.

При првичната примена на МСФИ 16, Групата ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за обезвреднување – како на 1 јануари 2025 година не постоеја неповолни договори;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци на 1 јануари 2025 година како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот

Групата го примени стандардот користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап, при што кумулативниот ефект од усвојувањето на МСФИ 16 е признаен како корекција на почетното салдо на задржаната добивка на датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година. На овој датум, Групата одлучи да ги мери средствата со правото на користење по износ еднаков на обврската по договорот за лизинг во износ од 157.726 илјади денари. Претходните пресметковни периоди не се преработени, во согласност со дозволените одредби на стандардот.

Групата изнајмува деловни простории на неопределено време. Понатаму, изнајмува делови од товарни возила односно - цистерни, вагони и приколки кои договори се обновуваат на годишно ниво и при пресметката на сегашната вредност на идните плаќања процени период од 3 години.

Основните средства предмет на лизинг не се со мала вредност. Групата оцени дека договорите за лизинг се со разумно слични карактеристики и обврски за лизинг се вреднувани според сегашната вредност на преостанатите плаќања за наем, со примена на единствена инкрементална каматна стапка за позајмување која на 01 јануари 2025 изнесуваше 4,39% и 4,51%,

Со примената на МСФИ 16, Групата прикажа обврски од лизинг кои претходно беа класифицирани како оперативен наем според принципите од МСС 17 Лизинг.

За годината која завршува на 31 декември 2025, Групата нема промени во сметководствените оценки и корекција на грешки.

Усвојувањето на новиот стандард резултираше со значителни измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата (Белешка 2.3) .

МСС 27 – Поединечни финансиски заедно со МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи, го заменуваат стандардот МСС 27 – Консолидирани и поединечни финансиски извештаи како и толкувањата поврзани со нив.

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

Групата согласно локалната регулатива има обврска да презентира поединечни финансиски извештаи и МСС 27 се применува за евидентирање во инвестиции во подружници, заеднички потфати и придружни субјекти во поединечните финансиски извештаи.

Групата согласно локалната регулатива има обврска да презентира консолидирани финансиски извештаи и МСФИ денес ги поставува принципите за изготвување и презентација на консолидирани финансиски извештаи.

Усвојувањето на МСС 27 и МСФИ 10 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата (Белешка 2.9).

МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, го заменува стандардот МСС 28 – Вложувања во придружени друштва.

Овој стандард се применува за евидентирање во инвестиции во придружни субјекти и ги определува барањата за примена на методот на капитал.

Усвојувањето на МСС 28 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата, (Белешка 2.9).

МСФИ 12 – Обелоденување на учества во други субјекти бара во консолидираните финансиски извештаи, да се обелоденат информации што ќе им помогнат на корисниците на финансиските извештаи да ги оценат природата и ризиците поврзани со учества во друштва и ефектите од тие учества врз неговата финансиска состојба, финансиска успешност и парични текови.

Усвојувањето на МСФИ 12 не резултираше со измени во консолидираните финансиските извештаи на Групата (Белешка 2.9).

б) Стандарди, измени и толкувања кои се објавени и сеуште не се применети и не се прифатени порано од Страна на Групата

Како што е наведено во Белешка 2.1, со измената на Правилникот за сметководство („Службен весник на РСМ бр. 274/2024“), МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат усвоени за првиот период кој започнува на или по датумот на стапување во сила на објавата. Новите стандарди, измени и толкувања кои не се усвоени во тековната година, не се очекува да имаат материјално влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил. Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.4 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.5 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 УСД	52.3050 денари	58.8807 денари
1 ЕУР	61.4950 денари	61.4950 денари
1 ЦХФ	66.1735 денари	65.1775 денари
1 ГБП	90.5865 денари	74.1350 денари
1 ЦАД	38.1862 денари	40.9012 денари
1 АУД	35.0536 денари	36.7003 денари
1 ЈПУ	0.3352 денари	0.3737 денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираните Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.7 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период до пет години.

2.8 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.9 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможност за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.6.

2.10 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.11 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Групата има класифицирано средства во оваа категорија – државни обврзници.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски потешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.12 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.13 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.14 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.15 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања со оригинален рок на доспевање до три месеци.

2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.17 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.18 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.19 Лизинг

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Друштвото како корисник на лизинг

Првично признавање:

При примена на МСФИ 16, Друштвото ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за обезвреднување;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот.

Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг и какви било директно зависни трошоци на договорот за лизинг. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација со и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем.

Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството и амортизацијата се признава како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнувањето на лизингот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за лизингот, дисконтирани со користење на инкрементална стапка којашто се определува врз основа на просечна каматната стапка за задолжување на корпоративниот сектор објавена од Народна Банка на Република Северна Македонија.

Лизинг (продолжува)

Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на лизингот, се намалува за извршените исплати на обврската за лизинг и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на лизингот.

Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот на времетраење на лизингот.

На датумот на финансиска состојба, средствата со право на користење се вклучени во недвижности, постројки и опрема и обврските за лизинг се одделно прикажани во Обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Друштвото како давател на лизинг

Лизингот каде Друштвото како давател суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен лизинг. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приход од договори за лизинг. Непредвидените надомести за лизинг се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените надомести за лизинг се признаваат како одложен приход.

Сметководствена политика до 31 декември 2024

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.20 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.21 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие, Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.22 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.23 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.24 Признавање на приходите и расходите

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Приходите се признаваат кога контролата врз стоките или услугите се пренесува на клиентот, во износ кој ја одразува противвредноста на која Групата очекува да има право во замена за тие стоки или услуги, Групата го применува петстепенитиот модел согласно МСФИ 15, за сите категории приходи, како што следи:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврски за извршување;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање на приходи кога обврските за извршување се задоволени.

При идентификување на обврската за извршување, Групата треба да ги процени добрата и услугите кои се ветени во договорот со купувачот и треба да го идентификува секое ветување кое ќе му биде пренесено на купувачот: а) добро или услуга (или збир од добра и услуги) кои се различни; или б) серија од различни добра или услуги кои се суштински исти и кои имаат ист образец на пренос до купувачот.

Приходот се признава кога или како што обврските за извршување ќе се исполнат преку пренесување на контролата на ветените стоки или услуга на купувачот. Контролата или се пренесува со текот на времето или во одреден момент од времето, што влијае на тоа кога ќе се евидентира приходот.

Како практично решение, Групата го применува упатството на група на договори со слични карактеристики наместо на еден договор со купувач. Пристапот на портфолио е прифатлив ако Групата разумно очекува дека ефектот од примената на пристапот на портфолио на група договори или група на обврски за извршување материјално не би се разликувал од тоа ако секој договор или обврска за извршување се земат предвид посебно. Тоа значи дека портфолио на договор со слични карактеристики не мора да има хомогени производи вклучени во овие договори.

Договорно средство – Право на Групата на надомест во замена за добра или услуги кои субјектот му ги пренел на купувачот кога тоа право е условено со нешто друго освен со одминување на времето (на пример, идно извршување од страна на субјектот).

Договорна обврска – Облигација на Групата да му пренесе добра или услуги на купувач за кои субјектот добил надомест (или плаќањето ќе доспее дополнително) од купувачот.

Износот на признатиот приход претставува надоместот што Групата очекува да го прими во замена за обезбедувањето на тие стоки или услуги. Приходите ја вклучуваат фер вредноста на продажбата на стоки и обезбедувањето услуги, намалени за данок на додадена вредност (ДДВ), царински давачки, попусти и рефундации.

Друштвото е водечки дистрибутер на нафтени деривати во РСМ со сопствена продажна мрежа (бензински станици), Приходите главно произлегуваат од продажба на нафта и нафтени деривати на мало и на големо.

Приходи од продажба

Продажба на големо – нафтени деривати

Приходот од продажба на стоки на големо се признаваат кога контролата се пренесува, најчесто при испорака во складиштата на клиентот или согласно договорените услови за испорака. Променливи компоненти на цената се вклучуваат само кога е високо веројатно дека нема да дојде до нивно извршување. Попуст или бонуси ја намалуваат трансакциската цена и се проценуваат врз основа на историски податоци за потрошувачка.

Условите за плаќање обично варираат во зависност од видот на продажбата и првенствено зависат од природата на производите или услугите, дистрибутивните канали и карактеристиките на секој поединечен купувач и вообичаено се од 15 до 30 денови.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Продажба на мало – гориво на бензинските станици

Приходите од продажба на бензин, дизел, ТНГ и други деривати во малопродажба се признаваат во моментот на точење, кога:

- горивото е испорачано во резервоарот на возилото,
- клиентот платил или има обврска да плати.

Трансакциската цена го вклучува наплатен износ намален за попусти, промоции и користени поени од лојалност. Наплатата е вообичаено со готовина или кредитна картичка.

Евидентиранит приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Продажба на мало – трговска стока во бензинските станици

Приходите од продажба на трговска стока во бензинските станици се признаваат во моментот на продажбата, кога производите се предадени на купувачот на каса. Трансакциската цена го вклучува наплатен износ намален за попусти, промоции и користени поени од лојалност. Наплатата е вообичаено со готовина или кредитна картичка.

Евидентиранит приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Програми за лојалност

Преку картичката „Верна лојалност“, Групата спроведува програми за лојалност преку кои клиентите собираат поени што можат да се заменат за стоки.

Согласно МСФИ 15:

- поените претставуваат посебна обврска за извршување,
- дел од трансакциската цена се распределува на поените, и
- приходот поврзан со поените се признава при искористување или истек.

Приходите од корпоративните картички „Верна+припејд“ се признаваат кога горивото е испорачано, исто како и кај стандардната продажба на гориво.

За претплатени кодови или ваучери, приходот се одложува и се признава при искористување или по истек, врз основа на историски модели на користење.

Стапката на неискористени поени (breakage) се проценува врз основа на историски податоци.

Друштвото користи професионална проценка при:

- проценување на breakage на поени од лојалност,
- утврдување дали дејствува како главен или агент за одредени негоривни производи,
- проценка на променливи надоместоци од рабати и мотивациски шеми.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од лизинг

Приходи од лизинг на средства под оперативен лизинг се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на лизинг периодот. Непредвидените договори за лизинг, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од договори за лизинг во текот на лизинг периодот.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Договорни средства и договорни обврски

Доколку Групата ја исполни обврската за извршување пред да го прими надоместот, Групата признава договорно средство, во зависност од тоа дали за доспевање на надоместот е потребно нешто друго освен поминувањето на времето.

Групата признава договорни обврски за примени надоместоци во однос на неисполнети обврски за извршување, доколку има.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

Сметководствена политика до 31 декември 2024

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.25 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се наменети примените поддршки.

2.26 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.27 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.28 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.29 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложув. во удели и хартии од вредност	1.834.910	1.867.910
	1.834.910	1.867.910
Кредити и побарувања		
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1.228.200	1.035.116
Финансиски побарувања	140	290
Побарувања од купувачи, нето	366.769	311.294
Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето	8.023	5.838
Побарувања од продажба на платежни картички	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.892	8.162
Останати побарувања	8.504	3.030
Парични средства и еквиваленти	324.857	547.413
	2.204.208	2.120.003
	4.039.118	3.987.913

3.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносен ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2025		2024	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	153.063	-	41	-
Обврски за финансиски наем	43.382	73.662		
Обврски спрема добавувачи	620.121	-	828.452	-
Обврски по дивиденди	11.490	-	8.722	-
Обврски спрема вработени	102.209	-	109.320	-
	930.265	73.662	946.535	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2025 Средства	2024	2025 Обврски	2024
	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	516.834	57.207	97.871	284.137
РСД	3.561	5.639	4.125	600
УСД	15.878	22.828	33.161	28.587
ГБП	64	-	-	-
	536.337	85.674	135.157	313.324

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во 2025	Промени во 2024	2025 Добивка или загуба Во илјади денари	2024
ЕУР		1%		(2.269)
РСД		5%		252
УСД		5%		(288)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	31 декември 2025			31 декември 2024		
	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.
Средства						
Вложув. во удели и ХВ	1.834.910	-	-	1.867.910	-	-
Обврзници издадени од државата	1.228.200	-	-	1.035.116	-	-
Финан. Побарувања	140	-	-	290	-	-
Побарув. од купувачи	366.769	-	-	311.294	-	-
Поб. по кам. на куп., нето	8.023	-	-	5.838	-	-
Поб. од прод. на пласт. карт.	261.823	-	-	208.860	-	-
Побарувања од вработени	5.892	-	-	8.162	-	-
Останати побарувања	8.504	-	-	3.030	-	-
Парич. с-ва и еквиваленти	277.774	47.083	-	280.140	267.273	-
	3.992.035	47.083	-	3.720.640	267.273	-
Обврски						
Обврски спрема добавувачи	620.121	-	-	828.452	-	-
Обврски за финансиски наем	-	117.044	-	-	-	-
-Обврски по дивиденди	11.490	-	-	8.722	-	-
Позајмици	102.209	-	-	-	41	-
Обврски спрема вработени	-	153.063	-	109.320	-	-
	733.820	270.107	-	946.494	41	-
Нето изложеност	3.258.215	(223.024)	-	2.773.946	267.232	-

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 18, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2025	2024
Позајмици	153.063	41
Парични средства и еквиваленти	(324.857)	(547.413)
Нето обврски	(171.794)	(547.372)
Капитал	9.886.512	9.335.762
	-	-

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котирали цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Фин. средства расположливи за продажба				
Харт.од вред. кај котирали домашни друштва	1.834.910	-	-	1.834.910
31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Фин. средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Харт.од вред. кај котирали домашни друштва	1.867.910	-	-	1.867.910

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датуми на известување е обелоденето во Белешка 12.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1.228.200	1.035.116	1.228.200	1.035.116
Финансиски побарувања	140	290	140	290
Побарувања од купувачи, нето	366.769	311.294	366.769	311.294
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	8.023	5.838	8.023	5.838
Побарувања од продажба на платежни картички	261.823	208.860	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.892	8.162	5.892	8.162
Останати побарувања	8.504	3.030	8.504	3.030
Парични средства и еквиваленти	324.857	547.413	324.857	547.413
Вкупни средства	2.204.208	2.120.003	2.204.208	2.120.003
Обврски				
Позајмици	153.063	41	153.063	41
Обврски за финансиски наем	117.044	-	117.044	-
Обврски спрема добавувачи	620.121	828.452	620.121	828.452
Обврски по дивиденди	11.490	8.722	11.490	8.722
Обврски спрема вработените	102.209	109.320	102.209	109.320
Вкупни обврски	1.003.927	946.535	1.003.927	946.535

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди. Доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

При проценка на исправката на вредноста. Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможност купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6. 7. и 8. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен. Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка. Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случајкаде овие податоци не се видливи. Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2025 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2025 и 2024 година. Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 се како што следат:

	Трговија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2025			
Продажба	31.790.189	137.891	31.928.080
Интер-сегментна продажба	(869.268)	(90.437)	(959.705)
Нето продажба	30.920.921	47.454	30.968.375
Добивка од делов. активности			1.252.629
Финансиски резултат. Нето			63.683
Удел во добивката на придруж. друштва			25.919
Добивка пред оданочување			1.342.231
Данок на добивка			(130.462)
Добивка за годината			1.211.769
Година што завршува на 31 декември 2024			
Продажба	31.551.332	145.744	31.697.076
Интер-сегментна продажба	(819.162)	(85.876)	(905.038)
Нето продажба	30.732.170	59.868	30.792.038
Добивка од делов. Активности			1.146.690
Финансиски резултат. нето			44.220
Удел во добивката на придруж. друштва			16.627
Добивка пред оданочување			1.207.537
Данок на добивка			(102.841)
Добивка за годината			1.104.696

Сегментните средства обврски и капитални трошоци се како што следи:

2025 година			
Средства	11.607.835	57.612	11.665.447
Обврски	1.762.074	16.861	1.778.935
Капитални трошоци	297.441	-	297.441
2024 година			
Средства	10.911.822	71.829	10.983.651
Обврски	1.625.257	22.623	1.647.880
Капитални трошоци	506.469	-	506.469

Продажбата по категории е како што следи:

	2025	2024
Трговски стоки	30.736.408	30.561.262
Наем	65.514	61.061
Радиодифузија	47.454	59.868
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.800	57.796
Угостителство	28.378	27.211
Услуги	30.994	23.305
Готови производи	1.827	1.535
	30.968.375	30.792.038
Од кои:		
- На домашен пазар	30.479.467	30.372.823
- На странски пазари	488.908	419.215
	30.968.375	30.792.038

6 Недвижности. постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвестиции во тек	Средства со право на користење	Вкупно
На 01 јануари 2024 година						
Набавна или ревалоризирана вредност	960.963	5.051.231	3.266.731	259.038	-	9.537.963
Исправка на вредноста	-	(2.600.047)	(2.551.338)	-	-	(5.151.385)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(189)	-	-	(2.641)
Нето книговодствена вредност	960.963	2.448.732	715.204	259.038	-	4.383.937
Промени во текот на 2024 година						
Почетна нето книговодствена вредност	960.963	2.448.865	715.071	259.038	-	4.383.937
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	111.961	236.302	101.118	50.748	-	500.129
Трансфер во трошоци	-	-	-	(274)	-	(274)
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(4.186)	(4.611)	(47.465)	-	-	(56.262)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	4.611	46.940	-	-	51.551
(Депрецијација) за годината	-	(117.952)	(154.558)	-	-	(272.510)
Преведување на странски валути	-	-	709	-	-	709
Крајна нето книговодствена вредност	1.068.738	2.567.215	661.815	309.512	-	4.607.280
На 31 декември 2024 година						
Набавна или ревалоризирана вредност	1.068.738	5.283.055	3.320.251	309.512	-	9.981.556
Исправка на вредноста	-	(2.713.388)	(2.658.956)	-	-	(5.372.344)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	520	-	-	(1.932)
Нето сегашна вредност	1.068.738	2.567.215	661.815	309.512	-	4.607.280
Промени во текот на 2025 година						
Почетна нето книговодствена вредност	1.068.738	2.567.215	661.815	309.512	157.726	4.765.006
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	505	160.436	104.754	23.740	-	289.435
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(8.738)	(22.511)	(27.316)	-	-	(58.565)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	22.381	26.505	-	-	48.886
(Депрецијација) за годината	-	(122.132)	(147.556)	-	(43.069)	(312.757)
Преведување на странски валути	-	(67)	(13.459)	4.688	-	(8.838)
Крајна нето книговодствена вредност	1.060.505	2.605.322	604.743	337.940	114.657	4.723.167
На 31 декември 2025 година						
Набавна или ревалоризирана вредност	1.060.505	5.420.980	3.397.689	333.252	157.726	10.370.152
Исправка на вредноста	-	(2.813.139)	(2.780.007)	-	(43.069)	(5.636.215)
Преведување на странски валути	-	(2.519)	(12.939)	4.688	-	(10.770)
Нето сегашна вредност	1.060.505	2.605.322	604.743	337.940	114.657	4.723.167

Продажби и расходувања

Во текот на 2025 година, Групата продаде и расходува дел од своите објекти и опрема со нето евидентирана вредност од 9.679 илјади денари (2024: 3.495 илјади денари) (Белешка 25). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 9.183 илјади денари (2024: 23.822 илјади денари) (Белешка 22).

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2025 и 2024 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2025	2024
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	122.781	193.482
Аванси на добавувачи	25.475	15.600
Вложувања во административна зграда	115.530	44.440
Вложувања во Полнилница Миладиновци	30.690	14.091
Вложувања во хотел – Струга	699	103
Останати вложувања	27.798	36.640
	337.940	309.512

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2025 и 2024,. Групата нема залог врз своите недвижности, постројки и опрема. Средствата на Групата се користат за извршување на деловните активности опишани во Белешка 1.

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
На 01 јануари 2024 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	96.488	12.930	109.418
Исправка на вредноста	(93.366)	(12.516)	(105.882)
Преведување на странски валути	382	-	382
Нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
Промени во текот на 2024 година			
Почетна нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
Набавки во текот на годината			
	2.294	4.045	6.339
Продажби и расходувања – набавна вредност	-	(27)	(27)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	27	27
(Амортизација) за годината	(2.649)	(942)	(3.591)
Преведување на странски валути	6	-	6
Крајна нето евидентирана вредност	3.155	3.517	6.672
Почетна нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
На 31 декември 2024 година / 01 Јануари 2025			
Набавна или ревалоризирана вредност	98.782	16.975	115.757
Исправка на вредноста	(96.225)	(13.248)	(109.473)
Преведување на странски валути	388	-	388
Нето евидентирана вредност	2.945	3.727	6.672
Промени во текот на 2025 година			
Почетна нето евидентирана вредност	2.945	3.727	6.672
Набавки во текот на годината	7.972	35	8.007
(Амортизација) за годината	(2.643)	(1.009)	(3.652)
Преведување на странски валути	1	-	1
Крајна нето евидентирана вредност	8.275	2.753	11.027
На 31 декември 2025 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	106.754	17.010	123.764
Исправка на вредноста	(98.868)	(14.257)	(113.125)
Преведување на странски валути	389	0	389
Нето евидентирана вредност	8.275	2.753	11.028

8 Вложувања во недвижности

	2025	2024
Производна хала	22.689	22.689
Административни згради	2.160	2.160
	24.849	24.849

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
На 01 јануари 2024 година	25.579
(Депрецијација) за годината	(730)
На 31 декември 2024 / 01 јануари 2025 година	24.849
(Депрецијација) за годината	(731)
На 31 декември 2025 година	24.118

9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

Бел.	2025	2024
Средства		
Финансиски средства распол.за прод.		
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр.	1.834.910	1.867.910
	1.834.910	1.867.910
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање		
Обврзници издадени од државата	1.228.200	1.035.116
	1.228.200	1.035.116
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	140	290
Побарувања од купувачи, нето	366.769	311.294
Побарув.од пресм. камати на купувачи, нето	8.023	5.838
Побарув.од продажба на платежни картички	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.892	8.162
Останати побарувања	8.504	3.030
Парични средства и еквиваленти	324.857	547.413
	976.008	1.084.887
	4.039.118	3.987.913
Обврски		
Останати финансиски обврски по амортиз.наб.вред.		
Позајмици	153.063	41
Обврски за финансиски наем	117.044	-
Обврски спрема добавувачи	620.121	828.452
Обврски по дивиденди	11.490	8.722
Обврски спрема вработените	102.209	109.320
	1.003.927	946.535

10 Вложувања во придружени друштва

	2025	2024
Оилко КДА, Скопје, РСМ (35.61% удел)		
На 1 јануари	717.093	700.466
Удел во тековните добивки	25.919	16.627
На 31 декември	743.012	717.093

Во текот на 2025 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 53.612 илјади денари (2024: 53.612 илјади денари).

11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2025	2024
Вкупни средства	2.355.061	2.090.988
Вкупни обврски	(268.518)	(77.231)
Нето средства	2.086.543	2.013.757
Вкупни приходи	849.211	845.332
Вкупни расходи	(602.162)	(629.638)
Добивка пред оданочување	247.049	215.694
Данок од добивката	(15.961)	(12.926)
Добивка за годината	231.088	202.768

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи:

	2025	2024
Вкупни нето средства	2.086.543	2.013.757
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35,61%	35,61%
Евидентирана вредност (Бел.10)	743.012	717.093

12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2025	2024
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД Скопје	1.834.866	1.867.866
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Останати вложувања	44	44
	1.834.910	1.867.910

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	1.867.910	937.244
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.18)	(33.000)	930.666
На 31 декември	1.834.910	1.867.910

13 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

	2025	2024
<i>Должнички хартии од вредност (некотирани)</i>		
Обврзници издадени од државата со доспевање 2026-2027	1.228.200	1.035.116
	1.228.200	1.035.116

14 Финансиски побарувања

	2025	2024
Финансиски позајмици на правни субјекти	140	290
	140	290
Намалено за: резервирање поради оштетување	-	-
	140	290
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Долгорочни финансиски побарувања	140	290
	140	290

Во текот на 2025 година, Групата оствари прилив од наплата во износ од 150 илјади денари (2024: 235 илјади денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2025				
Набавна вредност	140	-	34.725	34.865
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	140	-	-	140
31 декември 2024				
Набавна вредност	290	-	34.725	35.015
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	290	-	-	290

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	34.725	34.725
На 31 декември	34.725	34.725

15 Залихи

	2025	2024
Трговски стоки	963.803	940.127
Ситен инвентар и резервни делови	202.511	175.133
Недовршено производство и готови производи	60.096	68.974
Стоки на пат	31.438	25.652
	1.257.848	1.209.886

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	40.932	36.602
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 25)	3.569	4.330
Приходи од исправка на вредноста на залихите (Бел. 22)	(7.117)	-
На 31 декември	37.384	40.932

16 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2025	2024
Нетековни средства		
Побарувања за солидарен данок	2.531	-
	2.531	-
Тековни средства		
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	596.105	538.802
Странски купувачи	33.618	35.179
	629.723	573.981
Намалено за: резервирања за оштетувања	(262.954)	(262.687)
	366.769	311.294
Побарувања за пресметани камати		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	474.888	477.920
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(466.865)	(472.082)
	8.023	5.838
Останати тековни побарувања		
Поб. од продажба на платежни картички за полнење нафтени деривати	261.823	208.860
Аванси на добавувачи	633.462	173.198
Побарувања за припејд картички за гориво	114.492	103.142
Побарувања од вработени	94.989	133.313
Однапред платени трошоци	29.588	26.193
Побарувања по основ на акцизи	5.892	8.162
Побарување за данок на солидарност	2.645	-
Останати побарувања	8.508	3.030
	1.151.399	655.898
Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања	(10.554)	(5.888)
	1.140.845	650.010
	1.515.637	967.142

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани камати

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2025				
Набавна вредност	290.086	84.706	729.819	1.104.611
Исправка на вредност	-	-	(729.819)	(729.819)
Нето евидентирана вредност	290.086	84.706	-	374.792
31 декември 2024				
Набавна вредност	190.185	126.947	734.769	1.051.901
Исправка на вредност	-	-	(734.769)	(734.769)
Нето евидентирана вредност	190.185	126.947	-	317.132

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е како што следи:

	2025	2024
Од 1 - 3 месеци	39.334	12.259
Од 3 - 6 месеци	19.361	6.174
Од 6 - 12 месеци	8.975	6.541
Над 1 година	17.036	101.973
	84.706	126.947

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
На 01 јануари	262.687	262.032	477.870	495.916	740.557	757.948
Тековни оштетувања (бел.24)	3.277	1.732	8.496	2.275	11.773	4.007
Отпис на резервации	(2.485)	-	(7.002)	(657)	(9.487)	(657)
Ослобод.на резервации (бел.19)	(525)	(1.077)	(12.499)	(19.664)	(13.024)	(20.641)
На 31 декември	262,954	262.687	466.865	477.870	729.819	740.657

Во текот на 2025 година, Групата изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 13.227 илјади денари (види Белешка 25).

Со состојба на 31 декември 2025 година, Групата има побарување за данок на солидарност доставено од Министерство за финансии на 08 јануари 2025 година во вкупен износ од 5.176 илјади денари (белешка 22). Исплатата ќе се изврши на две рати, во 2026 во износ од 2.645 илјади денари и 2027 во износ од 2.531 илјади денари.

17 Парични средства и еквиваленти

	2025	2024
Депозити во домашни банки (доспеваат помалку од три месеци)	47.083	267.273
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	64.267	212.175
Готовина во благајна	25.587	3.683
Парични еквиваленти – вредносни картички	132.678	13.155
Останати парични средства	55.242	51.127
	324.857	547.413

18 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000) МКД		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно	Во оптек	Сопствени	Вкупно
01 јан.2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
01 јан.2025	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2025	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Домашни правни лица	47.83%	40.20%
Домашни физички лица	50.90%	58.17%
Странски правни лица	0.23%	0.52%
Странски физички лица	1.04%	1.11%
	100.00%	100.00%

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Реинвестира на добивка	Вкупно
01 јануари 2024	689.074	268.481	648.377	(14.257)	600.000	2.191.675
Распоред на акумул.добивка	-	38.536	-	-	270.037	308.573
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.12)	930.666	-	-	-	-	930.666
Преведување на странски валути	-	-	-	(55)	-	(55)
31 декември 2024	1.619.740	307.017	648.377	(14.312)	870.037	3.430.859
01 јануари 2025	1.619.740	307.017	648.377	(14.312)	870.037	3.430.859
Распоред на акумул.добивка	-	53.091	-	-	400.000	453.091
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.12)	(33.000)	-	-	-	-	(33.000)
Преведување на странски валути	-	-	-	(11.060)	-	(11.060)
31 декември 2025	1.586.740	360.108	648.377	(25.372)	1.270.037	3.839.890

Дивиденди

Во текот на 2025 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 616,959 илјади денари (2024: 535.445 илјади денари).

19 Позајмици

	2025	2024
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	153.063	41
	153.063	41

Во текот на 2025 година, Друштвото позајми краткорочни средства од домашни банки во вкупен износ од 3.574.487 илјади денари (2024: 2.562.744 илјади денари) и во целост ги отплати.

Со состојба на 31 декември 2025 година, Групата има склучено Договори за рамковни револвинг кредити со домашни банки со доспевање од 2025 до 2029 во вкупен износ од 917.500.000 илјади денари.

20 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2025	2024
Нетековни обврски		
Обврски за финансиски наем	73.662	-
	73.662	-
Тековни обврски		
Добавувачи		
Домашни добавувачи	500.144	517.714
Странски добавувачи	119.977	310.738
	620.121	828.452
Останати тековни обврски		
Аванси од купувачи	166.450	218.148
Обврски од продаж. на платежни картички за полнење на нафтени деривати	169.816	146.040
Обврски кон вработени за плати	102.209	109.320
Обврски по ДДВ	105.489	96.162
Обврски за издадени припејд картички за горива	92.006	82.391
Обврски персонален данок и придонеси од плата	51.631	49.078
Обврски за акцизи	101.844	43.972
Пресметани трошоци	45.695	24.033
Обврски кон државата	-	17.798
Обврски по дивиденди	11.490	8.722
Резервирања за отпремнини	3.828	3.578
Останати обврски	2.562	1.229
	970.064	800.471
	1.590.185	1.628.923

21 Одложени приходи од државни поддршки

Во текот на 2024 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел. прими државни поддршки во вкупен износ 3.364 илјади денари како што следи:

- во 2024 година, финансиска поддршка во вкупен износ од 3.364 илјади денари од ГИЗ за поддршка на слободата на медиумите и плурализам во западниот дел.

Признаените приходи од реализирани државни поддршки се како што следи:

	2025	2024
Индиректна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на обврски	-	3.364
Државни поддршки добиени во парични средства	-	-
Ослободување на разграничени државни поддршки	-	-
	-	3.364

22 Останати деловни приходи

	2025	2024
Приход од отпис на обврски и вишоци по пописи	105.741	122.118
Приходи од дивиденди	136.112	113.672
Приходи од добиени работи	55.746	74.365
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема	9.183	23.822
Приход од данок на солидарност (Бел. 16)	5.176	-
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања	2.555	23.264
Приход од продажба на хаартии од вредност	367	-
Останати приходи	35.495	18.619
	350.375	379.224

23 Потрошени материјали

	2025	2024
Трошоци за енергија	131.396	132.449
Трошоци за материјали	109.938	110.032
Гориво. плин и мазут	12.759	14.346
Останато	4.246	2.657
	258.339	259.484

24 Трошоци на вработени

	2025	2024
Бруто плати	1.850.052	1.732.979
Останати со закон утврдени надоместоци	220.802	205.730
Отпремнини за пензионирање	3.578	3.578
	2.074.432	1.942.287

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

25 Останати деловни трошоци

	2025	2024
Трошоци за транспорт и комуникации	449.369	442.675
Услуги од надворешни субјекти	157.499	138.850
Одржување	159.218	126.872
Банкарски трошоци	83.530	78.771
Трошоци за осигурување	80.626	76.668
Маркетинг и промоции (вклуч. и донации)	64.230	69.428
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог)	70.460	59.896
Кусоци	53.608	43.983
Закупнини	753	40.751
Членарина и слични трошоци	36.433	39.158
Загуби од оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања (бел.16)	13.227	5.330
Вредносно усогласување на залихи (Бел.15)	3.569	4.330
НСВ на прод НПО и кусоци на НПО (Бел.5)	8.859	3.495
Нето сегашна вредност на прод.нетековни средства	820	297
Останато	46.631	44.028
	1.228.832	1.174.532

26 Финансиски приходи и расходи

	2025	2024
Приходи		
Приходи од камати	71.477	47.923
Позитивни курсни разлики	13.636	1.661
	85.113	49.584
Расходи		
Расходи по камати	(1.728)	(1.953)
Расходи по камати од финансиски наем	(5.794)	-
Негативни курсни разлики	(13.908)	(3.412)
	(21.430)	(5.365)
Финансиски приходи, нето	63.683	44.219

27 Данок на добивка

	2025	2024
Добивка пред оданочување	1.342.231	1.207.537
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	284.920	254.132
Даночен кредит за наплатени побарувања	(3.382)	(2.587)
Износ на извршени вложувања од добивката	(179.501)	(300.000)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(196)	(214)
Даночен кредит за дивиденди	(216.705)	(170.950)
Основа за оданочување	1.227.367	987.918
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	122.737	98.792
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Ефект од консолидациски усогласувања	7.725	4.049
Данок на добивка	130.462	102.841
Ефективна даночна стапка	9.72%	8.52%

28 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводната) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2025	2024
Добивка за сопствениците на обични акции	1.211.769	1.104.696
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.144
Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција)	11.981	10.922

29 Неизвесни и превземен обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 32.596 илјади денари (2024: 32.376 илјади денари илјади денари).

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2025 година, Групата има превземен обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 287.273 илјади денари (2024: 225.496 илјади денари).

Даночни обврски

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019) Матичното Друштво има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2025 година. Согласно преодните одредби од измени на Законот за данок на добивка. Друштвото треба да го подготви Извештајот за трансферни цени, без обврска да го доставува до даночните власти. Поднесувањето ќе биде потребно само доколку тоа го побараат даночните власти. Најрано даночните власти би можеле да побараат документација за трансферни цени за 2025 година на 15 април 2026 година, а Друштвото ќе има обврска да ја достави во рок од 15 дена од барањето. До датумот на овој извештај. Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

30 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2025				
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	13.451	26.814	131.730	710.073
Клучен раководен кадар				
Краткорочни користи				108.004
2024				
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	550.333	31.040	190.190	633.199
Клучен раководен кадар				
Побарувања	-	-	-	107.752

31 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидирани финансиски извештаи. Следниот настан е материјално значаен за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи:

Воениот конфликт на Блискиот Исток се интензивираше по датумот на известување, нарушувајќи ги клучните поморски правци, вклучително и теснецот Хормуз, и зголемувајќи ја неизвесноста во глобалните енергетски синџири на снабдување и цените на нафта и нафтените деривати. Овие случувања го зголемуваат ризикот од прекини во снабдувањето и зголемувањето на цените на горивата релевантни за работењето на Матичното Друштво.

Во согласност со МСФИ 10 – Настани по датумот на известување, Раководството оцени и утврди дека ескалацијата не е поврзана со услови што постоеле на датумот на известување, затоа овој настан е неприлагодувачки настан по датумот на известување. Не се направени измени на износите признаени во овие консолидирани финансиски извештаи.

Раководството продолжува да ги следи можните влијанија врз идните периоди, вклучително: пазарните промени што може да влијаат врз маржите и ценовните политики; оперативни и ризици за средствата, вклучувајќи можни индикатори за обезвреднување; кредитен ризик на клиентите како резултат на финансиски притисоци врз транспортните оператори и повисоките цени на горивата.

Поради тековната неизвесност околу траењето и интензитетот на конфликтот, финансиското влијание сè уште не може со сигурност да се процени. Раководството не идентификува настани што би ја загрозиле способноста на Групацијата да продолжи со работење на основа на претпоставка за непрекинато работење.

Прилози

Прилог 1 – Консолидирана годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

Прилог 2 – Консолидиран Годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

